

Службен весник

на Република Македонија

Број 220

26 декември 2016, понеделник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4844. Одлука за одобрување на Годишната сметка за работењето на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, за период од 1.1.2015 до 31.12.2015 година.....	2	4849. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за труд и социјална политика.....	3
4845. Одлука за одобрување на Финансискиот извештај за работењето на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, за период од 1.1.2015 до 31.12.2015 година.....	2	4850. Решение за именување в.д. директор на Државниот девизен инспекторат.....	3
4846. Одлука за одобрување на Извештајот за работењето на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, за период од 1.1.2015 до 31.12.2015 година.....	3	4851. Решение за именување в.д. заменик на директорот на КПУ Затвор Скопје.....	4
4847. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на ЈП „Стрежево“ Битола.....	3	4852. Објава од Министерството за надворешни работи.....	4
4848. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Општина Штип..	3	4853. Правилник за формата и содржината на легитимацијата на рибочуварот, како и начинот на нејзиното издавање и одземање.....	4
		4854. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за содржината на барањето, документацијата и поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање одобрение за производство на лекови.....	6

	Стр.		Стр.
4855. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот, документацијата за запишување во Регистарот на правни лица за промет на големо со медицински помагала.....	6	опремата и кадарот за добивање одобрение за производство на лекови.....	12
4856. Правилник за дополнување на Правилникот за образецот на барањето за сместување во студентски дом и образецот на барањето за добивање стипендија.....	6	4861. Правилник за поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот, документацијата за запишување во Регистарот на правни лица за промет на големо со медицински средства.....	16
4857. Правилник за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студенти кои студираат во странство.....	11	4862. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија....	18
4858. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	11	4863. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас.....	20
4859. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	12	4864. Одлука за набавка на електрична енергија за потребите на тарифните и малите потрошувачи, на АД ЕЛЕМ-Скопје.....	22
4860. Правилник за содржината на барањето, документацијата и поблиските услови по однос на просторот,		4865. Одлуката за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	22
		Огласен дел	1-104

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4844.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 21.12.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2015 ДО 31.12.2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка за работењето на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, за период од 1.1.2015 до 31.12.2015 година, бр.419/1-3 од 29.2.2016 година, усвоена од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 29.2.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8425/1
21 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4845.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 21.12.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2015 ДО 31.12.2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобрува Финансискиот извештај за работењето на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, за период од 1.1.2015 до 31.12.2015 година, бр. 703/1-10 од 11.4.2016 година, усвоен од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 11.4.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8425/2
21 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4846.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 21.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2015 ДО 31.12.2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работењето на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, за период од 1.1.2015 до 31.12.2015 година, бр.606/1-18 од 25.3.2016 година усвоен од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 25.3.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8425/3 21 декември 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
--	--

4847.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на ЈП „Стрежево“ Битола, бр.42-11561/25-14 од 8.1.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8478/1 21 декември 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
--	--

4848.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Општина Штип, бр.42-5820/1 од 1.8.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.118/14).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8478/2 21 декември 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
--	--

4849.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за труд и социјална политика, бр.42-11561/14-14 од 8.1.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8478/3 21 декември 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
--	--

4850.

Врз основа на член 4 од Законот за девизна инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/2004, 24/2011 и 43/2014 и 112/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17 октомври 2016 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. За вршител на должноста директор на Државниот девизен инспекторат, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Мелаим Адеми, досегашен директор на Инспекторатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-9102/1
17 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4851.

Врз основа на член 34 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014, 33/2015, 98/2015 и 11/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17 октомври 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста заменик на директорот на КПУ Затвор Скопје, се именува Решат Рамадани, досегашен заменик директор на Установата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-9103/1
17 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

4852.

ОБЈАВА

Спогодба за соработка за прашања од областа на европската интеграција помеѓу Владата на Република Македонија претставена од Секретаријатот за европски прашања и Владата на Република Косово претставена од Министерството за европска интеграција, склучена со Приштина на 22.2.2016 година, ратификувана од страна на Собранието на Република Македонија на 13.10.2016 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/2016 од 17.10.2016 година, оддел Меѓународни договори) влезе во сила на 23 ноември 2016 година.

19 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија и министер
за надворешни работи,
Никола Попоски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

4853.

Врз основа на член 13 став 5 од Законот за Државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/09, 53/11, 164/13, 43/14, 33/15, 88/15, 149/15, 39/16 и 172/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА РИБОЧУВАРОТ, КАКО И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на легитимацијата на рибочуварот како и начинот на нејзиното издавање и одземање.

Член 2

Легитимацијата на рибочувар се издава на образец со димензии 10 cm x 7 cm, на пластифицирана хартија во бела боја.

Предната страна на легитимацијата на рибочувар ги содржи следните податоци: грб на Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Државен инспекторат за земјоделство и „Легитимација на рибочувар“, место за фотографија, име, презиме и сериски број на легитимацијата.

Задната страна на легитимацијата на рибочувар ги содржи следните податоци: Носителот на оваа легитимација има овластувања утврдени согласно член 12 – б од Законот за Државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/09, 53/11, 164/13, 43/14, 33/15, 88/15, 149/15, 39/16 и 172/16), место и датум на издавање, место за печат и потпис на Директорот на Државниот инспекторат за земјоделство.

Формата и содржината на легитимацијата на рибочувар се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Легитимацијата на рибочуварот ја издава Државниот инспекторат за земјоделство.

Доколку рибочуварот ја изгуби или поради некоја друга причина остане без легитимација, во рок од 24 часа треба писмено да го извести Државниот инспекторат за земјоделство.

Член 4

Легитимацијата на рибочуварот се одзема со престанок на работниот однос.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.10288/5
9 декември 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков, с.р.**

Прилог

Предна страна

Задна страна

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО Државен инспекторат за земјоделство	
(фотографија)	ЛЕГИТИМАЦИЈА на рибочувар
	_____ (име)
	_____ (презиме)
_____ (сериски број на легитимацијата)	

Носителот на оваа легитимација има овластувања утврдени согласно член 12-б од Законот за Државниот инспекторат за земјоделство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/09, 53/11, 164/13, 43/14, 33/15, 88/15, 149/15, 39/16 и 172/16).	
МП	
_____ (место и датум на издавање)	_____ (Директор на Државниот инспекторат за земјоделство)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

4854.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за здравство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ПО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКОВИ

Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината на барањето, документацијата и поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање одобрение за производство на лекови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 151/08).

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-10441/1
22 декември 2016 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

4855.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за здравство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ПО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ, ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРАВНИ ЛИЦА ЗА ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО СО МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА

Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот, документацијата за запишување во регистарот на правни лица за промет на големо со медицински помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 151/08).

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-10442/1

22 декември 2016 година

Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

4856.

Врз основа на член 24 став (9) и член 49 став (6) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16), министерот за образование и наука, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО СТУДЕНТСКИ ДОМ И ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ СТИПЕНДИЈА

Член 1

Во Правилникот за образецот на барањето за сместување во студентски дом и образецот на барањето за добивање стипендија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/16) по членот 4 се додава нов член 4-а, кој гласи:

„Член 4-а

Образецот на барањето за добивање стипендија за студирање во странство е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на образецот од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 4, кој е составен дел на овој правилник.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-16747/1

16 декември 2016 година

Скопје

Министер

за образование и наука,

Пиштар Лутфиу, с.р.

Прилог бр 4

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

ПРИМЕНО
 Универзитет _____
 Факултет _____
 Место, Држава _____
 Архивски број _____

БАРАЊЕ

Од _____ од _____
 (име и презиме на студентот) (општина)
 со ЕМБГ _____
 ул. _____ бр. _____

контакт телефон _____, e-mail: _____

Согласно „Конкурс за доделување стипендија за додипломски студии од прв циклус на првите сто рангирани универзитети според последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Цио Тонг универзитет за академската 20__/20__ година“ ги доставувам следните документи:

1	Фотокопии од свидетелства за завршени I, II, III и IV година на средно образование, заверени на нотар или фотокопии од свидетелства за завршени I, II, III година на средно образование заверени на нотар и потврда за запишана IV година на средно образование (Доколку кандидатот за доделување на стипендија средното образование го има завршено во странство да се достави доказ за извршена нострификација од страна на Министерството за образование и наука)	ДА	НЕ
2	Потврда од високообразовната установа дека кандидатот е примен прв пат во прва година на додипломски студии од прв циклус во тековната академска година, известување за времето на започнување на семестарот, времетраењето на студиите односно бројот на семестри и цената на уписнината	ДА	НЕ
3	Доказ за познавање на англиски јазик, односно јазикот на кој се изведува наставата	ДА	НЕ
4	Мотивационо писмо	ДА	НЕ
5	Уверение за државјанство на Република Македонија	ДА	НЕ

Министерството за образование и наука по службена должност обезбедува податок за државјанство на Република Македонија од Министерството за внатрешни работи.

КАНДИДАТ _____
 ПРИМИЛ _____

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

ПРИМЕНО

Универзитет _____

Факултет _____

Место, Држава _____

Архивски број _____

БАРАЊЕ

Од _____ од _____
(име и презиме на студентот) (општина)

со ЕМБГ _____

ул. _____ бр. _____

контакт телефон _____, e-mail: _____

Согласно Конкурсот за доделување на стипендии за прв циклус додипломски студии од областа на филмската уметност на Film Academy of Performing Arts (FAMU) во Прага, Република Чешка за академската 20__/20__ година“ ги доставувам следните документи:

1	Фотокопии од свидетелства за завршени I, II, III и IV година на средно образование, заверени на нотар или фотокопии од свидетелства за завршени I, II, III година на средно образование заверени на нотар и потврда за запишана IV година на средно образование (Доколку кандидатот за доделување на стипендија средното образование го има завршено во странство да се достави доказ за извршена нострификација од страна на Министерството за образование и наука)	ДА	НЕ
2	Потврда од високообразовната установа дека кандидатот е примен прв пат во прва година на додипломски студии од прв циклус во тековната академска година, известување за времето на започнување на семестрот, времетраењето на студиите односно бројот на семестри и цената на уписнината	ДА	НЕ
3	Доказ за познавање на англиски јазик, односно јазикот на кој се изведува наставата	ДА	НЕ
4	Мотивационо писмо	ДА	НЕ
5	Уверение за државјанство на Република Македонија	ДА	НЕ

Министерството за образование и наука по службена должност обезбедува податок за државјанство на Република Македонија од Министерството за внатрешни работи.

КАНДИДАТ _____

ПРИМИЛ _____

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

ПРИМЕНО

Универзитет _____

Факултет _____

Место, Држава _____

Архивски број _____

БАРАЊЕ

Од _____ од _____
(име и презиме на студентот) (општина)

со ЕМБГ _____

ул. _____ бр. _____

контакт телефон _____, e-mail: _____

Согласно „Конкурсот за доделување стипендији за додипломски студии од прв циклус во странство од областите на ликовна уметност, кинематографија, филмска продукција, драмска уметност и музика за академската 20__/20__ година“ ги доставувам следните документи:

1	Фотокопии од свидетелства за завршени I, II, III и IV година на средно образование, заверени на нотар или фотокопии од свидетелства за завршени I, II, III година на средно образование заверени на нотар и потврда за запишана IV година на средно образование (Доколку кандидатот за доделување на стипендија средното образование го има завршено во странство да се достави доказ за извршена нострификација од страна на Министерството за образование и наука)	ДА	НЕ
2	Потврда од високобразовната установа дека кандидатот е примен прв пат во прва година на додипломски студии од прв циклус во теквната академска година, известување за времето на започнување на семестарот, времетраењето на студиите односно бројот на семестри и цената на уписанијата	ДА	НЕ
3	Доказ за познавање на англиски јазик, односно јазикот на кој се изведува наставата	ДА	НЕ
4	Мотивационо писмо	ДА	НЕ
5	Уверение за државјанство на Република Македонија	ДА	НЕ

Министерството за образование и наука по службена должност обезбедува податок за државјанство на Република Македонија од Министерството за внатрешни работи.

КАНДИДАТ _____

ПРИМИЛ _____



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

ПРИМЕНО

Универзитет _____

Факултет _____

Место, Држава _____

Архивски број _____

БАРАЊЕ

Од _____ од _____,
(име и презиме на студентот) (општина)

со ЕМБГ _____

ул. _____ бр. _____

контакт телефон _____, e-mail: _____

Согласно „Конкурсот за доделување на стипендии за додипломски студии по старотурски јазик за академската 20__/20__ година“ ги доставувам следните документи:

1	Фотокопии од сведителства за завршени I, II, III и IV година на средно образование, заверени на нотар или фотокопии од сведителства за завршени I, II, III година на средно образование заверени на нотар и потврда за запишана IV година на средно образование (Доколку кандидатот за доделување на стипендија средното образование го има завршено во странство да се достави доказ за извршена нострификација од страна на Министерството за образование и наука)	ДА	НЕ
2	Потврда од високообразовната установа дека кандидатот е примен прв пат во прва година на додипломски студии од прв циклус во тековната академска година, известување за времето на започнување на семестарот, времетраењето на студиите односно бројот на семестри и цената на уписнината	ДА	НЕ
3	Доказ за познавање на англиски јазик, односно јазикот на кој се изведува наставата	ДА	НЕ
4	Моивационо писмо	ДА	НЕ
5	Уверение за државјанство на Република Македонија	ДА	НЕ

Министерството за образование и наука по службена должност обезбедува податок за државјанство на Република Македонија од Министерството за внатрешни работи.

КАНДИДАТ _____

ПРИМИЛ _____

4857.

Врз основа на член 49 став (11) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16), министерот за образование и наука донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ВИДОТ НА СТУДЕНТСКИТЕ СТИПЕНДИИ И
НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ
СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ КОИ СТУДИРААТ
ВО СТРАНСТВО**

Член 1

Со овој правилник се пропишува видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студенти кои студираат во странство.

Член 2

Видови на студентски стипендии за кои можат да конкурираат студентите се:

- стипендии за додипломски студии од прв циклус во прва година, на еден од првите сто рангирани универзитети, односно првите двеста рангирани универзитети од областа на техничките науки според последната објавена ранг - листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Цио Тонг универзитет на студии од областа, односно областите кои се определени во конкурсот за доделување на студентски стипендии на студенти кои студираат во странство;
- стипендии за додипломски студии од прв циклус во прва година на Academy of Performing Arts (FAMU) во Прага, Република Чешка на студии од областа на филмската и музичката уметност која е од посебно научно и образовно значење за Република Македонија;
- стипендии за додипломски студии од прв циклус во прва година на еден од реномираните универзитети во светот од областа на ликовната уметност, кинематографија и филмска продукција, драмска уметност и музика;
- стипендии за додипломски студии по старотурски јазик и
- стипендии за други универзитети и студиски програми кои се од особено значење за Република Македонија.

Член 3

Стипендијата се доделува за најмногу до вкупниот број на семестри за додипломски студии од прв циклус колку што се предвидени со статутот на странската високообразовна установа.

Член 4

При еднаков број на бодови, предност во доделувањето на стипендијата се дава на оној кандидат кој има подобар успех остварен во средното образование.

Во случај ако кандидатите повторно имаат ист број на бодови, предност во доделувањето на стипендијата се дава на оној кандидат кој се определил за повисоко рангиран универзитет според последната објавена ранг-листа на глобални универзитети за високо образование од Институтот за високо образование при Шангајскиот Цио Тонг универзитет.

Член 5

На корисникот на стипендија му се надоместуваат трошоците за уписнина согласно конкурсот за доделување на студентски стипендии на студенти кои студираат во странство и еден авионски билет на почетокот на студиите и еден авионски билет по завршување на студиите, а месечната стипендија се исплаќа согласно Листата на индекси на малопродажните цени за животните трошоци, која е објавена од надлежните органи на

Организацијата на Обединетите Нации и е важечка на денот на објавувањето на конкурсот за доделување на студентски стипендии на студенти кои студираат во странство.

Член 6

Од страна на Министерството за образование и наука се:

- врши проверка на документацијата на кандидатите,
- изготвува список на кандидатите на кои им се доделува стипендијата и истиот се објавува на интернет страницата на Министерството за образование и наука,
- доставува на одобрување до министерот за образование и наука список на кандидати на кои им се доделува стипендија,
- известуваат сите кандидати по основ на изборот,
- решава во прв степен по жалби на студентите и
- доставуваат жалбите до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Член 7

Корисникот на стипендија ја користи стипендијата врз основа на склучен договор со Министерството за образование и наука со кој се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу давателот и корисникот на стипендијата.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студенти кои студираат во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/13 и 74/15).

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.20-16788/1
19 декември 2016 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
Пиштар Лутфиу, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4858.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 39, член 49, член 50, член 52, член 54 и член 60 од Законот за инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр. 12/2009 бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр. 188/2013, бр. 145/2015 и бр. 23/2016) постапувајќи по барањето за организирање на отворен инвестициски фонд ВФП 100% Бонд број 03-135/1 од 17.10.2016 година на седницата одржана на ден 16.12.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. На Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје со седиште на ул. Васил Главинов бр. 14-1/8 Скопје, се дава одобрение за организирање на Отворен инвестициски фонд ВФП 100% Бонд.

2. Се одобрува Статутот на отворениот инвестициски фонд ВФП 100% Бонд број 02-7/5 донесен на ден 25.11.2016 година од Одборот на директори на друштвото со одлука број 02-7/2 од 25.11.2016 година.

3. Се одобрува Проспектот на отворениот инвестициски фонд ВФП 100% Бонд број 02-7/6 донесен на ден 25.11.2016 година од Одборот на директори на друштвото со одлука број 02-7/3 од 25.11.2016 година.

4. Се одобрува Скратена форма на проспектот на отворениот инвестициски фонд ВФП 100% Бонд број 02-7/7 донесен на ден 25.11.2016 година од Одборот на директори на друштвото со одлука број 02-7/4 од 25.11.2016 година.

5. Се одобрува изборот на Комерцијална банка АД Скопје со седиште на Орце Николов бр.3 Скопје, за вршење на работи на депозитарна банка на отворен инвестициски фонд ВФП 100% Бонд согласно Договорот за вршење активности на депозитарна банка на инвестициски фондови со број 11-200-39543/1/17.10.2016 склучен на ден 17.10.2016 година помеѓу Комерцијална банка АД Скопје и Друштвото за управување со фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје.

6. Се задолжува Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје во рок од седум дена од денот на конечност на ова Решение да го објави во најмалку два дневни весници што излегуваат на територијата на Република Македонија, Проспектот односно Скратената форма на Проспектот на отворениот инвестициски фонд ВФП 100% Бонд од 25.11.2016 година.

7. Отворениот инвестициски фонд ВФП 100% Бонд се запишува во Регистарот на отворени инвестициски фондови во Комисијата за хартии од вредност со следниот идентификациски број РОИФ1716122016ВФ10-BO6983120.

8. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП 1 08-80	Комисија за хартии од вредност
16 декември 2016 година	на Република Македонија
Скопје	Претседател
	м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

4859.

Комисијата за хартии од вредност Република Македонија врз основа на член 17 став 3 од Законот за инвестициони фондови (Службен весник на РМ бр. 12/2009 бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр. 188/2013, бр. 145/2015 и бр. 23/2016), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје број 03-157/1 од 22.11.2016 година, на седницата одржана на ден 16.12.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА согласност на одлуката број 02-153/2 од 15.11.2016 година за измени на Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје, односно на пречистениот текст на Статутот број 02-153/3 од 15.11.2016 година донесени на Собранието на акционери на Друштвото.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен Весник на Република Македонија“.

Број 01 УП 08-88	Комисија за хартии од вредност
16 декември 2016 година	на Република Македонија
Скопје	Претседател
	м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

4860.

Врз основа на член 71 став 4 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ бр.106/07 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16 и 53/16), директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства донесе

П РА В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ПО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКОВИ

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат содржината на барањето, документацијата и поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање одобрение за производство на лекови што се користат во хуманата медицина.

II. СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО

Член 2

Барањето за добивање одобрение за производство на лекови (во натамошниот текст: барање) содржи:

- назив на органот до кој се поднесува барањето,
- основни податоци за подносителот на барањето (назив или фирма на правното лице, адреса, седиште на локацијата на објектот за производство, телефон),
- видови на фармацевтски производни операции што ќе се вршат на производната локација,
- видови на фармацевтски дозирани форми што се произведуваат,
- податоци за одговорното лице во постапката за добивање одобрение за производство на лекови (име и презиме, стручна подготовка, телефон, електронска адреса),
- доказ на платена административна такса и платени надоместоци.

Член 3

Кон барањето од член 2 од овој правилник се поднесува:

- доказ за запишување на правното лице во Централниот регистар на Република Македонија;
- имотен лист како доказ за сопственост и утврдување на правниот статус на објектот и
- договор за закуп на објектот доколку објектот не е во сопственост на подносителот на барањето.

III. СОДРЖИНА НА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКОВИ

Член 4

Подносителот на барањето ја поднесува следната документација:

1. Листа на фармацевтски дозирани форми што ќе се произведуваат.
2. Техничко-технолошки елаборат (Site Master File) за објектот за производство на лекови, што треба да ги содржи најмалку следните податоци:
 - локација и околина на објектот за производство,

- скица или шематски приказ за распоредот на просториите за производство и контрола на квалитетот, со означен правец на движење на материјали и луѓе,
 - дизајн на простории, вид на конструкција и изведба на сидни и подни површини,
 - намена на просториите и нивна површина,
 - опис на системот за вентилација и филтрирање на воздухот, со податоци за ниво на филтрација, локација на филтри, позиции на влезен и излезен воздух, температура, влажност, број и големина на честици, разлика во притисоци и брзина на проток на воздух во производните простории (за производство на стерилни производи да се наведе и степенот на чистота на воздухот во просториите),
 - опис на системот за добивање и дистрибуција на водата што се користи во производството на лекови, со опис на фазите за прочистување при третманот на водата,
 - список на опрема што се користи во производството на лекови и во контролната лабораторија,
 - податоци за извршената калибрација на мерните инструменти и квалификација на опремата и системите за поддршка,
 - опис на технолошкиот процес, користејќи дијаграм за текот на фазите на производство,
 - опис на документацијата, односно наведување на типот на документи што се применуваат при производството и контролата на лековите,
 - начин на ракување со почетни материјали, материјали за пакување, полупроизводи и готови производи, вклучувајќи земање на примероци, карантин, ослободување и складирање.
3. Документи за вработените лица одговорни за производство, контрола на квалитет и ставање на серија на лек во промет, кои се доставуваат во фотокопија заверена на нотар и тоа:
- диплома за завршен фармацевтски факултет,
 - уверение за положен стручен испит,
 - уверение за положен специјалистички испит од соодветната област,
 - договор за работа и
 - образец М1/М2 од Агенцијата за вработување на Република Македонија.

IV. ПРОСТОР

Член 5

Производителот на лекови, во зависност од видот на производството, треба да го има следниот простор:

1. магацински простории за прием, сместување и чување на почетен материјал (суровини), со обезбедени услови на карантин додека трае постапката на контрола на квалитетот;
2. магацински простории за прием, сместување и чување на материјали за пакување на производите, со обезбедени услови на карантин додека трае постапката на контрола на квалитетот;
3. простории за производство и пакување на производите;
4. простории за привремено сместување и чување на полупроизводи;
5. простории за контрола на квалитетот на суровините, материјалите за пакување и готовите лекови;
6. Контролната лабораторија, во зависност од видот на лекот што се произведува, односно што се контролира, треба да има:
 - простории за физичко-хемиска контрола;
 - простории за контрола на микробиолошка чистота;
 - простории за контрола на биолошка активност, стандардизација, вирусолошки и серолошки испитувања;

- простории за контрола на фармацевтско-технолошките карактеристики на лекот;
- простории за контрола на апиногеност, нештетност, локална и системска подносливост, како и други токсиколошки и фармаколошки својства на лекот врз експериментални животни;
- простории за сува и влажна стерилизација, депирогенизација и асептична работа;
- простории за сместување на третирани и нетретирани животни, со карантин;
- простории за миене на лабораториски садови и прибор;
- простории за сместување на контролни примероци, како и примероци на кои им се испитува стабилност и им се утврдува рокот на траење, во согласност со пропишани услови на чување;
- простории за сместување на суровини, стандарди, хемикалии и други материјали, со издвоен простор за чување на лесно запаливи и експлозивни материјали;
- санитарни простории со гардероба.

7. магацински простории за сместување и чување на готови лекови под декларирани услови на чување, со обезбедени услови на карантин додека трае постапката на контрола на квалитетот;

8. посебни простории, односно безбедни простории за складирање и чување на:

- пеницилински антибиотици во облик на суровини и полупроизводи,
 - цефалоспорински антибиотици во облик на суровини и полупроизводи,
 - цитостатици во облик на суровини и полупроизводи,
 - запаливи и експлозивни материји,
 - суровини што спаѓаат во групата на опојни дроги, психотропни супстанции и прекурсори на опојни дроги, како и готови лекови кои содржат опојни дроги и психотропни супстанции,
 - суровини што спаѓаат во групата на отровни хемикалии,
 - имунобиолошки лекови што имаат особина на заразен материјал,
 - почетни материјали и производи што не се одобрени во постапката на контрола на квалитетот, односно се повлечени и вратени од промет.
9. простор за експедиција на готови лекови,
10. канцеларија,
11. гардероба и
12. санитарни простории.

Просториите од став 1 точките 1-9 на овој член треба да имаат соодветна површина во зависност од планираниот обем и вид на производство, што ги проценува надлежниот орган во постапката на издавање на дозвола за производство врз основа на законот со кој се уредува областа на лековите, овој правилник, насоките на Добрата производна пракса, како и насоките на Добрата дистрибутивна пракса.

Член 6

Во производството на одредени видови на лекови кај кои се употребуваат посебни видови на суровини, кои се високо сензибилизирачки супстанции (на пр: пеницилини) или биолошки препарати (на пр: од живи организми) треба да се обезбедат простории што ќе бидат наменети само за таа намена и кои ќе бидат одвоени од другите простории, за да се сведе на минимум ризикот од вкрстена контаминација на лекот.

Член 7

Просториите од член 5 од овој правилник треба:

1. да се изградени од цврст материјал и да бидат градежно-технички погодни за намената за која се опрделени, сидовите, подовите и таваните да бидат со

мазни површини, изградени од материјали што не се подложни на пукање, брзо и лесно да сечистат, а по потреба и да се дезинфицираат;

2. да се осветлени, со соодветна температура, влажност и вентилација, без штетно директно или индиректно влијание на непреченото одвивање на процесот на производство и правилната работа на опремата, како и со пропишан и безбеден прием, сместување и чување на суровините, полупроизводите, готовите лекови и материјалите за пакување;

3. распоредот на просториите и опремата да ги задоволуваат потребите за непречено вршење на сите фази од процесот на производство, без ризик и можност за замена или мешање на различни лекови и нивни компоненти;

4. да се приклучени на комунална инфраструктура (водовод, канализација, електрична мрежа и др.).

5. просториите треба да бидат проектирани, односно функционално поврзани и изградени на начин со што ќе се спречи можноста од грешки во постапката на производство, односно да се спречи контаминација, вкрстена контаминација или други негативни ефекти што би можеле да влијаат на квалитетот на лекот.

Член 8

За производство на стерилни лекови, покрај простории од член 5 од овој правилник, производителот треба да обезбеди и посебни простории, кои:

1. се обезбедени со филтриран воздух со ламинарно струење под притисок поголем од притисокот во соседните простории, а во случај на пад на надпритисокот да бидат обезбедени со контролни и сигнални инструменти;

2. се обезбеди потребно ниво на херметичко затворање на прозорците, вратите и другите отвори, а пристапот во тие простории да се врши само преку посебни простории, и тоа:

- просторија за пресоблекување и оставање на нестерилната облека и обувките со обезбедена опрема за миене раце и дезинфекција,
- просторија за облекување на стерилна работна облека, капа, маски, ракавици и навлаки за обувките,
- влез за внесување на материјал и прибор.

Во просториите од став 1 на овој член, вратите треба да се отвараат спрема почистата просторија и со сигнален уред треба да се спречи истовремено отварање на две или повеќе врати.

Пред почетокот и во текот на производството на лекови во просториите од став 1 точка 2 на овој член, се врши рутинска контрола на микробиолошката чистота на воздухот, површините, работната облека и опремата, во согласност со стандардни оперативни постапки на производителот, при што добиените резултати треба да се споредат со утврдени стандарди.

Член 9

За производство на имунолошки и биолошки лекови (серуми и вакцини) покрај просториите од член 5 од овој правилник, производителот треба да обезбеди:

1. посебни простории за сместување на нетретирани и третирани животни, со карантин;
2. простории со опрема за уништување на вирулентен бактериолошки материјал и заразени животни;
3. простории со опрема за имунолошка, биолошка и токсиколошка контрола на производите;
4. посебно наменети простории за производство на BCG вакцини и за ракување со живи организми кои се користат во производство на туберкулински производи и
5. посебно наменети простории што се користат за ракување со *Bacillus anthracis*, *Clostridium botulinum*, *Clostridium tetani* до завршување на процесот на инаktivација.

Член 10

Во просториите за производство на лекови, материјалите потребни за производството треба да се наоѓаат на означено место, а останатиот материјал што не е пропишан во технолошката постапка на производство (отпадоци и остатоци од суровини, меѓупроизводи, готови производи и материјали за пакување, средства за чистење на простории и опрема, предмети што се надвор од употреба, храна и др.) треба да се сместени во други простории определени за таа намена.

Просториите треба редовно да се мијат, чистат, а по потреба да се дезинфицираат и контролираат, во согласност со работните упатства во зависност од намената на просторијата и во нив треба да има истакнато ознаки за забрането пушење, земање храна и пијалоци, како и други забрани што можат да влијаат на хигиенските услови.

V. ОПРЕМА

Член 11

Опремата за производство на лекови треба:

1. да биде погодна за употреба, во однос на техничките карактеристики и капацитетот;
2. редовно да се одржува, калибрира, чисти и по потреба да се дезинфицира или стерилизира, според пропишани постапки;
3. да е инсталирана на начин со кој се спречува секаков ризик од грешка или контаминација и
4. во текот на процесот на производство да биде означена со видлива ознака заимето, бројот на серијата и други податоци за производот.

Опремата од став 1 на овој член треба да биде проектирана, сместена и одржувана на начин што одговара на нејзината намена.

Производителот на лекови треба да обезбеди и соодветна опрема за процесна контрола.

Член 12

Контролната лабораторија од член 5 точка 6 од овој правилник треба да има опрема за изведување на физичко-хемиски, фармацевтско-технолошки, микробиолошки и биолошки контроли на квалитетот на лековите.

Член 13

Контролната лабораторија треба да биде одвоена од просториите за производство на лекови.

Контролните лаборатории за вршење контрола на биолошки лекови и радиоактивни изотопи треба да бидат одвоени од другите контролни лаборатории.

Контролната лабораторија треба да биде проектирана на начин да одговара на постапките што се вршат во неа и треба да има доволно простор за да се спречи замена или вкрстена контаминација на лековите.

Контролната лабораторија треба да има соодветен простор за чување на примероци и документација.

За заштита на осетливи инструменти од вибрации, електроинтерференција, влажност потребно е да се обезбедат одвоени простории во кои тие ќе се чуваат.

VI. КАДАР

Член 14

Производителот на лекови треба на секое место на производство на лекови, за кое добил дозвола од надлежниот орган, да има вработено стручни лица на неопределено работно време и со потребна квалификација и практично искуство за производство на лекови и тоа:

1. најмалку едно вработено лице одговорно за производство на секоја серија на лек, кое треба да има високо образование од областа на фармацијата и специја-

лизација по фармацевтската технологија, како и дополнителни потребни знаења и искуства во зависност од видот на лекови што се произведуваат;

2. најмалку едно вработено лице одговорно за контрола на квалитетот на секоја серија на лек, кое треба да има високо образование од областа на фармацијата и специјализација по испитување и контрола на лекови;

3. најмалку едно вработено лице одговорно за ставање на серија на лек во промет, кое треба да има високо образование од областа на фармацијата и специјализација по испитување и контрола на квалитет на лекови или специјализација по фармацевтска технологија или меѓународно признат сертификат за вршење на тие работи;

4. вработени лица со завршено високо образование од следните области: фармација, медицина, стоматологија, хемија, технологија, биологија, молекуларна биологија или друга соодветна струка и соодветно дополнително образование во зависност од видот и обемот на производството, под чиј надзор се произведуваат готови лекови и лековити супстанции и се врши процес на меѓуфазна контрола на квалитетот;

5. вработени лица со високо образование од областа на фармација, под чиј надзор се врши сместување, чување и издавање на лековити супстанции, како и складирање и дистрибуција на готови лекови наменети за ставање во промет;

6. вработени лица со завршено средно образование од областа на фармацијата, оспособени за производство и контрола на квалитет на лекови;

7. вработени лица оспособени за помошни технички работи во врска со производството на лекови.

Член 15

Производителот треба да вработи лице одговорно за фармаковигиланца, за лековите од производната програма на производителот.

Лицето од став 1 на овој член треба да има завршено високо образование од областа на фармацијата.

Радиофармацевтски препарати

Член 16

Просторот за производство на радиофармацевтски препарати, покрај поблиските услови пропишани во членовите 5, 7 и 8 од овој правилник, треба да ги исполнува и следните поблиски услови:

1. да е изграден од цврст материјал и да е градежно-технички погоден за производство на радиофармацевтски лекови, односно подот и сидовите да бидат со мазна површина, изградени од материјал кој лесно се чисти, а по потреба и лесно деконтаминира;

2. да биде обезбедено потребно ниво на херметичко затварање на прозорците, вратите и останатите отвори, со притисок во просторијата понизок од оној во околната зона (подпритисок);

3. воздухот кој се одведува од зоните во кои се ракува со радиоактивните материјали не смее да кружи во затворен систем, а одводите за воздух треба да се проектирани така што да се спречи загадување на околината со радиоактивни честички;

4. распоредот на опремата во просторот да овозможува непречено вршење на процесот на работа во сите фази, без ризик и можност за замена или мешање на различни лекови и нивните компоненти;

5. пристапот во просториите да се врши само низ соодветни премини за пресоблекување, миене и деконтаминација и

6. просториите треба редовно да се чистат, дезинфицираат и контролираат на начин предвиден со прописите за работа во радиоизотопна лабораторија со извори најјонизирачко зрачење.

Покрај поблиските услови од став 1 на овој член, производителот на радиофармацевтски препарати треба да обезбеди и заштита од јонизирачко зрачење, согласно прописите од областа на заштитата од јонизирачко зрачење.

Член 17

За стерилни радиофармацевтски препарати просторот за производство треба да одговара на условите на средната пропишани во Упатството за начелата на Добрата производна пракса за стерилни лекови заради намалување на ризикот од микробиолошка контаминација, како и контаминација со честички и пирогени материји.

Член 18

Просторот за производство на радиофармацевтски китови и друг прибор за генераторски системи (стерилни раствори за елуирање на колони, стерилни вакумрани боци) треба да одговара на условите пропишани во Упатството за начелата на Добрата производна пракса за производство на стерилни лекови.

Член 19

Во просториите во кои се произведуваат радиофармацевтски препарати, на видно место треба да биде истакнато упатство за спроведување мерки на заштита на вработените и работната средина од јонизирачко зрачење, како и упатство за постапување во случај на контаминација и начинот на спроведување деконтаминација во согласност со прописите со кои се уредува заштитата од јонизирачко зрачење.

Член 20

Радиофармацевтски препарати треба да се произведуваат, чуваат, пакуваат и контролираат во просториите кои се за тоа наменети и кои се одвоени од останатите простории.

Производство на различни радиофармацевтски препарати на исто работно место и во исто време треба да се избегнува заради намалување на ризикот од вкрстена контаминација или замена.

Член 21

Опремата што се користи за производство на радиофармацевтски препарати треба да биде наменета исклучиво за производство на тие препарати.

Производителот на радиофармацевтски препарати треба да располага со соодветна опрема што во однос на техничките карактеристики и капацитет одговора за планираната и безбедна употреба. Опремата за производство треба да биде проектирана, сместена и одржувана на начин кој одговара на нејзината намена.

Член 22

За производните и контролните постапки, производителот на радиофармацевтските препарати треба, покрај опремата пропишана со овој правилник, да обезбеди и соодветен број на ваги, калибратори за доза на радиоактивност и други мерни инструменти со соодветен распон и активности.

Инструментите за мерење, вагање, бележење и контрола кои се евидентираат треба да се баждарат и проверуваат со соодветни методи во дефинирани интервали.

Член 23

Производителот на радиофармацевтски препарати треба да има вработени лица на неопределено работно време, и тоа:

1. најмалку едно лице одговорно за производство - кое треба да има високо образование од областа фармацијата и соодветно усовршување од областите на радиофармација и радиохемија (специјализација или постдипломски студии);

2. најмалку едно лице одговорно за контрола на квалитет и едно лице одговорно за ставање на серија на лек во промет, кои треба да имаат високо образование од областа на фармацијата и соодветно усовршување од областите на радиофармација и радиохемија (специјализација или постдипломски студии);

3. вработени со високо образование од областа на фармацијата, физиката, физичката хемија или електро-техниката, со соодветни познавања од областа радиофармација и радиохемија, под чиј надзор се врши производството и сите физичко-хемиски мерења при контролата на квалитетот на радиофармацевтските лекови;

4. најмалку еден вработен со соодветно високо образование, со најмалку едногодишно работно искуство, кој е одговорен за спроведување на заштитни мерки од јонизирачко зрачење;

5. вработени со средно образование од областа на фармацијата, оспособени за производство и контрола на квалитет на радиофармацевтски лекови;

6. вработени кои се оспособени за помошни технички работи во врска со производство на радиофармацевтски лекови.

Ако производителот покрај другите видови на лекови произведува и радиофармацевтски препарати не треба да има вработено лица од став 1 точки 1 и 2 на овој член, туку лица од член 14 став 1 точка 1-3 од овој правилник кое треба да имаат соодветно усовршување од областа на радиофармацијата и радиохемијата.

Член 24

Лицата од член 14 став 1 точки 1-3 од овој правилник, кои работат во производство на биолошки лекови, треба да имаат и дополнителни познавања во соодветна научна дисциплина од областа микробиологија, медицина, биохемија, фармакологија, вирусологија и имунологија.

Член 25

Од страна на производителот на лекови треба да достави до надлежниот орган примерок од главната документација на местото на производство (Site Master File (SMF)) за кое е издадена дозволата, како и по секоја извршена промена во однос на просториите и опремата.

Примерок од главната документација на местото на производство од ставот 1 на овој член треба да содржи важни податоци што се од значење за инспекцискиот надзор, а најмалку:

1. општи административни податоци за местото на производство, контролата на квалитетот и ставањето на серија на лек во промет и список на лекови за кои производителот добил дозвола за производство;
2. информации за бројот на вработени и одговорни лица со прилог организациона шема;
3. информации за производниот простор и опрема со шеми и цртежи на производните зони и зоните на контрола на квалитетот, вентилациониот систем и системот за производство на вода;
4. информации за главната производна и лабораториска опрема, превентивно одржување, квалификација и калибрација;
5. информации за начинот на водење (подготовка, ревизија и дистрибуција) на документацијата за обезбедување на квалитетот;
6. информации за производните процеси и опис на основниот принцип на процесна валидација;
7. информации за активности што се спроведуваат во состав на контролата на квалитетот;
8. информации за договорното производство, односно контролата на квалитетот;
9. информации за дистрибуцијата, рекламацијата и повлекувањето на лекови од промет и
10. информации за интерни проверки.

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 26

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-7899/3
22 декември 2016 година
Скопје

Директор,
д-р сци. спец. **Марија Дарковска-Серафимовска, с.р.**

4861.

Врз основа на член 129 став 4 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16 и 53/16), директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ПО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ, ДОКУ- МЕНТАЦИЈАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТА- РОТ НА ПРАВНИ ЛИЦА ЗА ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО СО МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

I. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот, документацијата за запишување во регистрот на правни лица за промет на големо со медицински средства.

II. Простор

Член 2

Просторот наменет за вршење промет на големо со медицински средства треба да е сместен во објект кој е:

1. изграден од цврст материјал, градежно технички погоден за намената за која е определен, со сидови, подови и тавани со мазни површини и изработени од материјал што не е подложен на пукање и кој е погоден за лесно чистење и дезинфицирање;
2. поврзан на комунална инфраструктура (водовод, канализација, електрична мрежа и греење), а доколку објектот нема можност да се приклучи на постојната инфраструктура треба да има пристап до водовод и прифаќање на отпадните води;
3. заштитен од влијанијата на надворешната средина, климатизиран и осветлен со природна или електрична светлина;
4. обезбеден со пристап за прием и испорака и
5. да има функционална поврзаност на просториите (хоризонтална и/или вертикална) за непречена работа во сите фази на прием, сместување, чување и испорака, без ризик и можности за замена или мешање на медицинските средства.

Висината во сите простории од подната површина до меѓукатната конструкција треба да изнесува најмалку 2,60 м.

Просторот наменет за вршење промет на големо со медицински средства треба да биде сместен во приземјето на објектот. Доколку објектот е обезбеден со товарен лифт со носивост најмалку 1 000 kg и има соодветен пристап за прием и испорака, просторот наменет за вршење промет на големо со медицински средства може да не биде сместен во приземјето.

Објектот од став 1 на овој член треба да е обезбеден со технички уреди, опрема и средства за гаснење на пожари согласно прописите за противпожарната заштита.

Член 3

Просторот наменет за вршење промет на големо со медицински средства треба да биде чист, без прашина, отпадоци, редовно да се мие, чисти, дезинфицира и контролира во зависност од неговата намена.

Во просторот од став 1 на овој член на видно место треба да биде истакнат знак за забрането пушење, земање на храна и пијалоци, како и други забрани што можат да влијаат на хигиенските услови.

Член 4

Просторот наменет за вршење промет на големо со медицински средства, кој е сместен во објектот треба да има:

1. посебен простор за прием и испорака;
2. просторија за сместување и чување на суровини и производи под декларирани услови за чување (со температура од 18⁰ C до 25⁰ C);
3. просторија или посебен простор за сместување и чување на:
 - запаливи и експлозивни материи,
 - производи со посебен деклариран температурен режим на чување;
4. просторија или посебен простор за сместување и чување на производите што се наоѓаат на проверка на квалитетот или се вратени или повлечени од промет – карантин физички или организационо издвоен;
5. просторија или посебен простор за сместување и чување на:
 - медицински средства со антибиотици,
 - медицински средства со цитостатици и/или,
 - имунобиолошки медицински средства што имаат особина на заразен материјал;
6. просторија или посебен простор за сместување и чување на медицински средства што претставуваат опасни материи (средства за дезинфекција, дезинсекција, дератизација);
7. просторија или посебен простор за сместување на аптекарски амбалажен материјал;
8. санитарни простории со гардероби;
9. просторија или посебен простор за чување на медицински средства со оштетена амбалажа и/или изминат рок на употреба и/или
10. канцеларија.

Член 5

Правните лица кои вршат промет на големо со медицински средства треба да го имаат просторот од член 4 од овој правилник со површина од најмалку 50 м², а доколку вршат промет на големо само со стоматолошки медицински средства просторот треба да биде со површина од најмалку 30 м².

Просторот за прием на медицинските средства треба да биде одвоен од просторот за сместување.

III. Опрема

Член 6

Правните лица кои вршат промет на големо со медицински средства заради обезбедување на соодветно сместување и чување на производите согласно декларираниите услови на чување, треба да ја имаат следната опрема:

- полици (отворени и затворени) изработени од материјал што лесно се чисти и дезинфицира;
- дрвени палети;
- метален ормар со клуч за чување на опојни дроги и на медицински средства што содржат опојни дроги;
- ладна комора и/или ладилник за чување на производи со посебен деклариран температурен режим на чување;

- метални ормари за чување на запаливи и експлозивни материи;

- термометар со отчитувач на температурата во секоја просторија одделно и за ладната комора односно ладилникот и

- опрема и прибор потребна за сместување и чување.

Ако правното лице врши промет на големо само со определена група на медицински средства, односно дел од медицинските средства треба да обезбеди опрема во зависност од видот на медицинското средство.

Член 7

Правните лица кои вршат промет на големо треба да имаат најмалку едно возило за транспортирање на медицинските средства кое служи само за транспортирање на медицински средства на начин кој спречува оштетување на амбалажата, нивна замена, контаминација, односно вкрстена контаминација на медицинските средства со други производи.

Правните лица кои вршат промет на големо со медицински средства што бараат посебен температурен режим на чување треба да имаат соодветно возило и опрема за транспорт на медицински средства, со можност за следење на температурата во текот на транспортот согласно пропишаните услови.

IV. Кадар

Член 8

Правните лица кои вршат промет на големо со медицински средства, зависно од видот на медицинското средство треба да имаат вработено на неопределено време:

1) најмалку еден носител на дејност - дипломиран фармацевт со положен стручен испит или доктор по медицина со положен стручен испит или доктор по стоматологија со положен стручен испит, во зависност од медицинските средства, под чиј надзор се спроведува системот на обезбедување на квалитет, ефикасност и сигурност на медицинските средства, односно под чија непосредна контрола се врши приемот, сместувањето, чувањето и испораката на медицинските средства.

2) најмалку едно обучено техничко лице, во зависност од обемот на работа за правилно постапување при прием, складирање и ракување со медицинските средства.

По исклучок од став 1 на овој член правните лица кои вршат промет на големо само со медицински средства класифицирани како класа I (завоен материјал, средства за шиене рани, средства за спречување на крварење или промет на големо само со медицински прибор за еднократна или повеќекратна употреба) треба да имаат најмалку еден носител на дејност – работник со средно образование од областа на фармацијата, или медицината, или стоматологијата, со положен стручен испит, под чиј надзор се врши приемот, сместувањето, чувањето и испораката на медицинските средства.

V. Потребна документација

Член 9

Потребната документација за запишување во регистрот на правните лица кои вршат промет на големо со медицински средства е следната:

1. доказ за запишување на правното лице во Централниот регистар на Република Македонија, во оригинал или копија заверена на нотар;

2. имотен лист како доказ за сопственост на објектот и утврдување на правниот статус на објектот во кој се врши прометот на големо со медицински средства, во оригинал или копија заверена на нотар,

3. договор за закуп на објектот доколку објектот не е во сопственост на подносителот на барањето, во оригинал или копија заверена на нотар;

4. документи за вработениот стручен кадар, во оригинал или копија заверена на нотар:

- диплома за завршено средно или високо образование,

- доказ за положен стручен испит,

- договор за работа,

- образец М1/М2 од Агенцијата за вработување на Република Македонија;

5. список на медицински средства со кои ќе се врши промет на големо.

VI. Завршна одредба

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-8707/3
22 декември 2016 година
Скопје

Директор,
др.сци. спец. **Марија Дарковска-Серафимовска**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4862.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16, 53/16 и 189/16), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-74/16 од 8.11.2016 година на Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, на седиштата одржана на 22.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со седиште на ул. Иван Аговки бр. 7/3 – Карпош Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроцентрала МХЕЦ „Дупница“ со реф. бр.30.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 12-74/16
22 декември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со седиште на ул. Иван Аговки бр. 7/3 – Карпош Скопје.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата
22.12.2016 година

4. Датум на важење на лиценцата
22.12.2051 година

5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 248.01.1/16
Директор,
Марија Дарковска-Серафимовска, с.р.

6. Број на деловниот субјект – 7039719

7. Единствен даночен број – 4057015529047

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „ДУПНИЦА“ со реф. бр. 30 во општина Кичево.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕРСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните об-

врски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,

- извештај за промените во главнината,

- извештај за паричните текови,

- применетите сметководствени политики, и

- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. преземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,

- заштита при работа,

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. преземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ДУПНИЦА, реф. бр. 30

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ Дупница 30;

2. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2016 година,
- година на завршеток на градба - 2016 година,
- година на почеток на работа - 2016 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 40 години.

3. податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци – Хоризонтална ПЕЛТОН, VAPTEC Бугарија,
- Номинални податоци:
 - Моќност: 786 kW,
 - Номинален проток: 0,230 m³/s,
 - Номинален нето пад: 385m,
 - Номинална брзина: 1000 min⁻¹

4. Податоци за генератор:

- тип, производител и номинални податоци – Marelli Италија;
- Номинални податоци:
 - Привидна моќност: 1100 kVA,
 - Моќност активна: 990 kW,
 - Номинален напон: 0,6 kV,
 - Номинална брзина: 1000 min⁻¹
 - Номинален фактор на моќност: 0,9

5. Податоци за трансформатор – МАКИТЕЛ:

- Номинални податоци:
 - Моќност привидна: 1250 kVA,
 - Номинален напон: 10,5(21)/0,6 kV/kV

4863.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 28 став 1 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето на Јавното претпријатие за енергетски дејности СТРУМИЦА ГАС Струмица, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас, на седницата одржана на 20.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС

1. На Јавното претпријатие за енергетски дејности СТРУМИЦА ГАС Струмица, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност Снабдување со природен гас.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност снабдување со природен гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со природен гас“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува сила на 01.01.2017 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УПБ Бр. 11-209/12
20 декември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Јавното претпријатие за енергетски дејности СТРУМИЦА ГАС Струмица, со седиште на Ул. „Боро Џони“ бр.10, Струмица, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Снабдување со природен гас.

3. Датум на издавање на лиценцата:
1 јануари 2017 година

4. Период на важење на лиценцата:
10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:
1 јануари 2027 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:
ПГ-29.09.1/16

7. Број на деловниот субјект - 6589812

8. Единствен даночен број - 4027010511534

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со природен гас.

Како снабдување со природен гас, во смисла на оваа лиценца се смета продажба на природен гас на потрошувачите и може да вклучи трговија со природен гас.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:

Енергетската дејност снабдување со природен гас, носителот на лиценца ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на природен гас и договори за закупување на дистрибутивен капацитет.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност снабдување со природен гас, носителот на лиценцата Јавно претпријатие за енергетски дејности СТРУМИЦА ГАС Струмица, ќе ја врши на истото подрачје на кое ја врши и дејноста дистрибуција со природен гас.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на природен гас согласно купопродажните договори;

- обезбеди од операторот соодветен дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, пазарните правила и мрежните правила за дистрибуција за природен гас која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи;

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок за испорачани количини на природен гас по договорната цена како и надоместок за користење на пазарот на природен гас;

- работи во согласност со правилата за снабдување и правилата за пазарот на природен гас во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите како и да ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- доставува до операторот на пазарот на природен гас податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на природен гас за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со пазарните правила и мрежните правила за дистрибуција;

- ги плати набавените количини на природен гас, како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторот на дистрибутивниот систем и операторот на пазарот на природен гас;

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас;

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

- опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината и

- комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на природен гас, согласно договорите за снабдување со природен гас, склучени со потрошувачи,
- податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари,
- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.
- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

4864.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 80, став 7 и член 199, став 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16, 53/16 и 189/16), постапувајќи по Барање за привремено задолжување на АД ЕЛЕМ Скопје да набавува електрична енергија за потребите на тарифните потрошувачи и домаќинствата и малите потрошувачи бр 08 - 9925/1 од 7.11.2016 година од ЕВН Македонија АД Скопје како носител на лиценците за снабдување со електрична енергија за тарифни потрошувачи и снабдување во краен случај за електрична енергија бр. 08 - 7039/1 од 7.11.2016 година од АД ЕЛЕМ - Скопје како носител на лиценцата за производство на електрична енергија во која му е утврдена обврска да обезбеди јавна услуга, на седницата одржана на 23 декември 2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТАРИФНИТЕ И МАЛИТЕ ПОТРОШУВАЧИ

1.Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, со цел да се обезбеди сигурно снабдување со електрична енергија и моќност за тарифните и малите потрошувачи во Република Македонија, како и оптимизирање на вкупните трошоци за набавка на електрична енергија и производството на електрична енергија на производните капацитети во сопственост на АД ЕЛЕМ – Скопје, го задолжува АД ЕЛЕМ – Скопје, за периодот од 1 јануари 2017 година до 31 декември 2017 година, како носител на обврска за обезбе-

дување на јавна услуга, да набави и обезбеди електрична енергија и моќност за потребите на тарифните и малите потрошувачи.

2. Се задолжува АД ЕЛЕМ - Скопје како носител на лиценцата за производство на електрична енергија во која му е утврдена обврска да обезбеди јавна услуга, најдоцна до 28 декември 2016 година, да ги достави на одобрување до Регулаторната комисија за енергетика Правилата за набавка на електрична енергија.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2409/1

23 декември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4865.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 29,948
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 31,689
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 29,120
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 28,357
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 22,531

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 66,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 68,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 53,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 42,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 28,109

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	66,00	65,50	65,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	68,00	67,50	67,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	53,00	52,50	52,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	41,50	41,00	40,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтни деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,738
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,692
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,189
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,196
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 27.12.2016 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-2428/1

26 декември 2016 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016220